

# ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР И ПРЕДМЕТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2023/24 УЧЕБНА ГОДИНА

Студентите се најавуваат преку централниот автентикациски сервис преку адресата:

[www.iknow.ukim.mk](http://www.iknow.ukim.mk)

На самиот почеток за да се најавите на системот со вашиот email кликнете на забравена лозинка.

The image shows two side-by-side panels from the iKnow system. The left panel, titled 'Информации во врска со iKnow системот', contains introductory text about the system. The right panel, titled 'Најава на iKnow системот', features a login form with fields for 'Email' and 'Лозинка', a 'Задржи ме најавен' checkbox, a blue 'НАЈАВА' button, and a red-bordered link for 'заборавена лозинка?'. Below these panels is a 'Forgot your password?' section with the instruction 'Enter your email.', an email input field, and a red-bordered 'SUBMIT' button.

Откако ќе кликнете на Submit копчето преку token ви се праќа порака на маил со линк кој што имате 30 минути да си ја смените лозинката. Лозинката МОРА да содржи Голема буква, бројка и знак. Пример (Тест123#).

Откако ќе се најавите на системот, пред вас се отвара почетната страница за студентите. Главното мени за навигација се наоѓа на горниот дел од страницата веднаш под името, презимето и бр. индекс на најавениот студент. Првата опција од менито ги содржи вашите матични податоци.

## ВАЖНО:

проверете во системот iKnow дали во вашиот профил е поставена активна email адреса, бидејќи истата ќе се користи за размена на пораки преку системот за помош.

## ЧЕКОР 1:

Кликнете на табот **запишани семестри**. На овој таб го запишувате летниот семестар, со тоа што кликате само на копчето **Внеси**.



## ЧЕКОР 2:

Кликнете на табот **Предмети**. Тука ги избирате предметите кои ќе ги следите во следниот семестар. Треба да ги изберете сите задолжителни предмети кои на вашата насока се слушаат во избраниот семестар, а за кои ги исполнувате предусловите. На крај избирате од изборните од тековниот семестар на вашата насока или на ниво на факултет. Предметите кои ги запишувате, ги префрлате од левите листи во десните со помош на копчињата за лево/десно меѓу листите.



